

## Извештај за учество на 15-то Европски форум за обезбедување на квалитет во високото образование, EQAF



Од 10-13-ти ноември, 2020 година, во организација на Е4 групацијата (ENQA, EUA, EURASHE и ESU) се одржа виртуелен Европскиот Форум за обезбедување на квалитет во високото образование (European Quality Assurance Forum, EQAF). На покана на Европската асоцијација на универзитети (EUA), како претставник на Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, учествуваше **Проф. д-р Ленче Милошева** од Факултетот за медицински науки.

Главната тема на форумот беше :„Флексибилноста на високото образование: импликации за обезбедување на квалитет“. Настанот понуди интересна и современа комбинација на онлајн сесии, вебинари за европските политики и трендови, истражувања и практични примери на успешни приказни поврзани со главната тема на форумот и погенерално за современите развојни тенденции во обезбедувањето на квалитет.

Во претфорумскиот дел, на 10.11. 2020 година, беше одржана сесија посветена на претставувањето на Европската рамка за обезбедување на квалитет во европското високо образование. На 11.11. се одржа состанокот на студентите експерти за обезбедување на квалитет.

Форумскиот дел започна официјално на 12.11. 2020 година, со прв дел сесии посветени на флексибилното високо образование. Преку претставување на успешни приказни од европските универзитети беше прикажана состојбата со обезбедување на квалитет како и идните перспективи во однос на флексибилното високо образование. Клучните теми беа како високо образовните системи би требало да одговараат на брзите трансформации и како високо образовните институции најдобро да се подготват да се соочат и да ги имплементираат промените. Вториот дел од сесиите беа посветени на внатрешното обезбедување на квалитет во вонредни ситуации и беа презентирани примери на внатрешно обезбедување на квалитет во академската заедница за време на Ковид-19 кризата. Во третиот дел од сесиите фокусот на презентациите и дискусиите се однесуваше на надворешното обезбедување на квалитет во вонредни ситуации. Три европски агенции за обезбедување на квалитет ги презентираа своите приоди кон кризата, како и научените искуства.

На 13.11. форумот продолжи со четвртиот дел од сесиите со фокус на мини-квалификациите и искуствата од одредени области и отворените образовни ресурси и петтиот дел од сесиите кои се однесуваа на вклученоста и ангажманот на студентите во креирање на култура на квалитет. Шестата, завршна сесија се однесуваше на улогата на обезбедување на квалитет во обликување на промените.

Одговарајќи на тековните општествени промени, високо образовните институции во Европа постанаа повеќе инклузивни и прилагодени на различната студентска популација. Дополнително, како дел од придвижување кон студентот насочено учење, од институциите се очекува да одберат чекори, место и начин на испорака. Ваквите современи трендови водат кон појава на пофлексибилни патеки на учење и образование и чекори понапред во однос на традиционалното учење.

Петнаесеттото издание на Европскиот Форум за обезбедување на квалитет во високото образование истражуваше дали обезбедувањето на квалитетот се вклопува во оваа динамичка и флексибилна околина и како подобро да ги поддржи високо образовните институции во транзиција и да ги охрабри да постигнат поголем дел од понуденото. На овој настан, Европскиот Форум за обезбедување на квалитет понуди платформа за дискусија, професионален развој и размена на искуства помеѓу главните поддржувачи во обезбедување на квалитетот.